


## Носителот на документот

- |                      |                |   |
|----------------------|----------------|---|
| 1 ПРЕЗИМЕ (-ИЊА) *   | 2 ИМЕ (-ИЊА) * | 3 АДРЕСА  |
| Стојановски          | Александар     | Леринска 52,<br>1000 Скопје<br>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА |
| 4 ДАТУМ НА РАЃАЊЕ    | 5 НАЦИОНАЛНОСТ |   |
| 09   02   1984       | Македонец      |   |
| ден   месец   година |                |   |


## Организацијата која го издава сертификатот

- |                                 |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА *       | 7 БРОЈ НА ДОКУМЕНТ * | 8 ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ * |
| Универзитет Св. Кирил и Методиј | МК-2016/123546i      | 09   09   2016        |
|                                 |                      | ден   месец   година  |

## Партнер кој испраќа

- |   |  |
|---|--|
| 9 ИМЕ И АДРЕСА *  | 10 ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОТПИС  |
| Универзитет Св. Кирил и Методиј<br>Филолошки факултет „Блаже Конески“<br>Катедра за англиски јазик и книжевност<br>Бул. Крсте Петков Мисирков б.б.<br>1000 Скопје<br>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА |  |
| 11 ПРЕЗИМЕ (-ИЊА) И ИМЕ (-ИЊА) НА ЛИЦЕТО КОЕ ДАВА ПРЕПОРАКА/МЕНТОР *  | 12 ТЕЛЕФОН   |
| Димитровска Катерина  | +389 2 3123 456  |
| 13 ЗВАЊЕ/ПОЗИЦИЈА   | 14 Е-МЕЈЛ  |
| Редовен професор  | k_dimitrovska@ff.ukim.edu.mk   |

## Партнер домаќни

- |  |   |
|--|---|
| 15 ИМЕ И АДРЕСА *  | 16 ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОТПИС   |
| Palermo Multimedia Ltd<br>213 Via Giovanni<br>123546 Palermo<br>ITALIA |  |
| 17 ПРЕЗИМЕ (-ИЊА) И ИМЕ (-ИЊА) НА ЛИЦЕТО КОЕ ДАВА ПРЕПОРАКА/МЕНТОР *   | 18 ТЕЛЕФОН  |
| Giuliano Marco   | +39 (91) 12 34 56   |
| 19 ЗВАЊЕ/ПОЗИЦИЈА  | 20 Е-МЕЈЛ   |
| Head of technical development  | giuliano@bravo.it   |

\* Заглавјата означени со ѕвездичка се задолжителни.

## Опис на искуство со Мобилност

### 21 ЦЕЛ НА ИСКУСТВОТО СО МОБИЛНОСТ \*

Стекнување првично искуство во интернационална средина

### 22 ОБРАЗОВНА ИЛИ ТРЕНИНГ ИНИЦИЈАТИВА ВО ЧИИ РАМКИ ИСКУСТВОТО СО МОБИЛНОСТ Е СТЕКНАТО

Дипломиран стручен преведувач од англиски на македонски јазик и обратно

### 23 ЗАЕДНИЦА ИЛИ ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ КОЈА Е ВКЛУЧЕНА

Erasmus+

### ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИСКУСТВОТО СО МОБИЛНОСТ

24 **ОД** \*     **ДО** \*

ден месец година

ден месец година

## Вештини стекнати во текот на искуството со Мобилност

### 26А СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ/ЗАДАЧИ \*

- извршување на нарачки од италијански клиенти;
- запишување на книги на англиски јазик во библиотекарскиот регистар

### 27А ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА

Извршување на уреднички задачи (помош при подготовка на списание за печат Globe-Transfer (месечно, 25 страни во боја):

- контакт со графички дизајнер
- контрола на продукција

### 28А ЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

- комуникација со италијански претприемачи; значително подобрување на нивото на знаење на италијанскиот јазик: на крајот од стажирањето, одлично ниво на комуникација
- обработка на нарачки од страна на италијански клиенти

### 29А ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ

Обработка на фотографии на во Photoshop™. По завршувањето на стажирањето, дизајн и обработка на насловни страни под надзор на менторот.

### 30А ОРГАНИЗАЦИСКИ/МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Добра способност за извршување на задачите за време на стажирањето:

- поставување приоритети
- одржување квалитетни врски со останатите членови на тимот

### 31А КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Одлични комуникациски вештини во секојдневен контакт со клиенти:

- солидна вештина за комуникација со клиенти
- брзо се снаоѓа во тим со различни луѓе

### 32А ДРУГИ ВЕШТИНИ

Во рамки на надворешни активности: основен тренинг за пружање прва помош (15 часа) организиран од страна на Црвениот крст и сертификат за успешно завршување на истиот.

### 33А ДАТУМ \*

ден месец година

### 34А ПОТПИС НА ЛИЦЕТО ШТО ДАВА ПРЕПОРАКА/МЕНТОР \*



### 35А ПОТПИС НА КОРИСНИКОТ



\* Заглавјата означени со ѕвездичка се задолжителни.